



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1830

Službeni vesnik SR
Makedonije91001 Skopje
fab 51

2

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 8 април 1988

БЕЛГРАД

БРОЈ 22

ГОД. XLIV

Цена на овој број е 940 динари. – Аконтација на претплатата за 1988 година изнесува 20.800 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

291.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите што во поглед на стручните работници, опремата и средствата мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд во областа на ветеринарството и другите организации на здружен труд (во натамошниот текст: организациите) за вршење на дезинфекција, дезинсекција и дератизација заради спречување на заразните болести кај животните.

Член 2

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација, заради спречување на заразните болести кај животните, можат да вршат организациите што располагаат:

- 1) со стручни работници, и тоа:
 - а) со дипломиран ветеринар способен за работи на дезинфекција, дезинсекција и дератизација;
 - б) со работници со завршено средно ветеринарско училиште;
- 2) со опрема и средства, и тоа:
 - а) за вршење на дезинфекција и дезинсекција – со прскалки и распрскувачи со рачен, бензински или електричен погон и со апарати за фумигација (ако користат фумиганти);
 - б) за вршење на дератизација – со опрема за подготвување, носење, поставување, собирање и отстранување на мамки и сличен материјал, како и со опрема за собирање и нештетно отстранување на пловисаните глодачи;
 - 3) со простор за работа, и тоа:
 - а) со простории за сместување и зачувување на средствата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација;
 - б) со простории за приготвување на средствата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација;
 - в) со простории за вршење на дезинфекција и дезинсекција на материјалот;
 - г) со простории за одржување на лична хигиена;
 - 4) со средства за лична заштита (заштитна облека и обувки, штитници за лице, маски со соодветни филтери), како и со друга опрема и средства за укажување прва помош во случај на труење.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 09-1309/1
11 февруари 1988 година
Белград

Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Томе Кузмановски, с. р.

292.

Врз основа на член 1036 став 2 точка 13 од Законот за поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/77, 13/82 и 30/85), Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ВРШЕЊЕ ПРОБНО ВОЗЕЊЕ НА БРОДОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите и начинот на вршење на пробно возење на бродови на трговската морнарица.

Член 2

Пробно возење на брод, во смисла на овој правилник, е пловидба на бродот за време или по градењето на бродот и при вршењето на основен, редовен, контролен и вонреден преглед на постојниот брод, во смисла на член 44 од Законот за поморската и внатрешната пловидба.

Член 3

Местото и времето на вршење пробно возење на брод мора да му се најави на надлежниот орган за работи на безбедноста на пловидбата во луката односно во пристаништето.

Органот од став 1 на овој член е должен да ги извести другите учесници во поморскиот сообраќај и во сообраќајот на внатрешните пловни патишта за местото и времето на вршење пробно возење на брод.

Член 4

На бродот на кој се врши пробно возење можат да се наоѓаат, освен членовите на екипажот, само лицата што изведуваат работи на бродот или вршат други испитувања односно преглед на бродот.

Членовите на екипажот и лицата од став 1 на овој член мораат да бидат навремено качени на бродот заради запознавање со постапките односно со дејствијата што ќе се изведуваат на бродот за време на пробното возење.

Член 5

Заповедникот на поморски брод со кој се врши пробно возење мора да има најмалку две години пловидбен стаж во својство на заповедник на поморски брод запишан во категоријата на долга пловидба.

Заповедникот на брод за внатрешна пловидба со кој се врши пробно возење мора да има најмалку две години пловидбен стаж во својство на заповедник на брод за внатрешна пловидба кој пловел на секторот на внатрешниот пловен пат на кој се врши пробно возење.

Член 6

Органот надлежен за работи на безбедноста на пловидбата во луката односно во пристаништето може да го забрани вршењето на пробно возење при кое се изведуваат работи на бродот со употреба на средства, материјал односно опрема што претставува непосредна опасност за бродот, за качените лица или околината, или ако на местото на вршењето на пробно возење се вршат други активности што можат да ја загорзат безбедната пловидба.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. V/02 - 1592/1
29 февруари 1988 година
Белград

Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Андреј Грахор, с. р.

293.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛАТ И ПРИБОР

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Спирални бургии - дозволени отстапувања на пречникот — JUS K.D3.005
- 2) Алат за затиснување - преглед и употреба — JUS K.D3.050
- 3) Бургии - затиснувачи — JUS K.D3.060
- 4) Премин од вратата кон рачката кај алатот — JUS K.D0.012
- донесени со Решението за донесување на југословенските стандарди за спирални бургии („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/53).
- 5) Конусни впуштачи од 30° со четвртеста рачка — JUS K.D3.330
- 6) Конусни впуштачи од 30° со Морзе конусна рачка — JUS K.D3.331
- 7) Челни впуштачи со рачка и водилка — JUS K.D3.341
- донесени со Решението за донесување на југословенските стандарди за впуштачи, ацетилен и бариумсулфид („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/53)
- 8) Преглед на стандардизирани машински ножеви — JUS K.C1.002
- донесени со Решението за донесување на југословенските стандарди за машински ножеви, со впуштачи, цинк и волна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/54)
- 9) Преглед на стандардизирани развртувачи — JUS K.D3.103
- 10) Преглед на стандардизирани впуштачи — JUS K.D3.104
- донесени со Решението за донесување на југословенските стандарди за развртувачи, впуштачи, турпини и спојници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54)
- 11) Ножеви со сечива од тврд метал за котурести глодала — JUS K.D0.201
- 12) Ножеви за котурести и челни глодала со всадени ножеви — JUS K.D0.203
- донесени со Решението за југословенските стандарди за глодала и машински ножеви („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/54)
- 13) Алат за режење на навои - Дефиниции и ознаки на поими — JUS K.D6.001
- 14) Врезници - влезови — JUS K.D6.020
- донесени со Решението за југословенските стандарди за алат и режење на навои („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/54)
- 15) Паралелни менгелиња со тркална водилка — JUS K.G2.010
- 16) Паралелни менгелиња со четвртеста водилка — JUS K.G2.012
- 17) Ковачко-браварски менгелиња — JUS K.G2.020
- 18) Рачни стегачи со рачка — JUS K.G2.101

19) Рачни стегачи со две вретена — JUS K.G2.110

донесени со Решението за југословенските стандарди за менгелиња и рачни стегачи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/55)

- 20) Крилести завртки за стеги. Метрички навој М5 до М10 — JUS K.G3.100
- 21) Лостови со жлебен ексцентар — JUS K.G3.187
- 22) Навртки со цврст лост — JUS K.G3.205
- 23) Навртки со слободен лост — JUS K.G3.206
- 24) Прислонет чеп — JUS K.G3.220
- 25) Ножички со шестоуграна глава — JUS K.G3.221

донесени со Решението за југословенските стандарди за елементи на стеги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/56)

- 26) потпорни завртки што се регулираат — JUS K.G3.222
- 27) Клинови со жлеб — JUS K.G3.260
- 28) Клинови со прорез — JUS K.G3.261
- 29) Осигурувачки чивии — JUS K.G3.271
- 30) во Шепи — JUS K.G3.281
- 31) Шепи со едно колено — JUS K.G3.282
- 32) Шепи со две колена — JUS K.G3.283
- 33) Тешки шилци со навртка за симнување — JUS K.G3.362

34) Ежеви. Средишни гнезда што се регулираат — JUS K.G3.370

донесени со Решението за југословенските стандарди за клучеви и елементи на стеги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/56)

35) Технички прописи за изработка и испорака на глодала — JUS K.D2.010

донесени со Решението за југословенските стандарди за изработка и испорака на машински ножеви, глодала, спирални бургии, развртувачи и впуштачи, врезници и нарезници и прстенести еластични подлошки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/56)

- 36) Стеги. Виличести завртки — JUS K.G3.130
- 37) Стеги. Ушести завртки — JUS K.G3.131
- 38) Стеги. Експрес-рачки — JUS K.G3.252
- 39) Стеги. Чепови за центрирање — JUS K.G3.270

донесени со Решението за југословенските стандарди за елементи на стеги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/57)

40) Зацврстување на алати на глодалки - Скоп — JUS K.D0.101

41) Конуси за челно глодало со всадени ножеви — JUS K.D0.103

42) Повлекувачи со сворник за глодало со ножеви за глави на работно вретено спрема JUS M.G4.102 — JUS K.D0.104

43) Повлекувачи за трн спрема JUS K.D0.112 — JUS K.D0.105

44) Трнови за челни глодала со ножеви — JUS K.D0.112

донесени со Решението за југословенските стандарди за зацврстување на алати на глодалки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/57)

45) Клешти за разбои — JUS K.G1.090

донесени со Решението за југословенските стандарди за - клешти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/57)

46) Чеканчиња сечачи за сечење на заковки — JUS K.B1.062

47) Чеканчиња ковачки, заоблени — JUS K.B1.070

48) Всадници ковачки, заоблени — JUS K.B1.071

49) Чеканчиња обликувачи, тркалезни — JUS K.B1.072

50) Всадници тркалезни — JUS K.B1.073

51) Чеканчиња ковачки, рамни — JUS K.B1.074

52) Всадници рамни — JUS K.B1.075

53) Чеканчиња порамнувачи — JUS K.B1.076

54) Всадници сечачи — JUS K.B1.080

55) Всадници четвртести, шилести — JUS K.B1.081

56) Всадници тркални, шилести — JUS K.B1.082

57) Дршки за чеканчиња ковачки — JUS K.B1.093

58) Сечач потковачки, полутркалезен — JUS K.B1.110

59) Жлебичар потковачки — JUS K.B1.111

60) Забележувач потковачки — JUS K.B1.112

61) Пробоец потковачки — JUS K.B1.113

62) Вдубач потковачки — JUS K.B1.114

63) Чеканче потковачко, јабољчесто — JUS K.B1.115

64) Чеканче потковачко со дршка и оков — JUS K.B1.116

- | | |
|---|--------------|
| 65) Всадник потковачки, тркалезен — | JUS K.B1.119 |
| 66) Чекан сечач потковачки — — — | JUS K.B1.120 |
| 67) Раскинувач потковачки — — — | JUS K.B1.121 |
| 68) Чеканчиња со влошка и дршка — | JUS K.B1.115 |
| 69) Чеканче стаклорезачко со дршка — | JUS K.B1.250 |
| 70) Чеканче мелничко — — — — — | JUS K.B1.290 |
| донесени со Решението за југословенските стандарди за рачни чеканчиња („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 11/57) | |
| 71) Пробојци — — — — — | JUS K.E1.020 |
| 72) Пробоец за работа во шамот — — — | JUS K.E1.050 |
| 73) Пробоец потковачки — — — — — | JUS K.E1.060 |
| 74) Забележувачи водени — — — — — | JUS K.E1.910 |
| 75) Подложна плочка за потковање | JUS K.M9.010 |
| донесени со Решението за југословенските стандарди за ножици, пили, пробојци, избивачи, забележувачи, обликувачи, притегнувачи, подбивачи, спојници и подложни плочки („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 25/57) | |
| 76) Кускии — — — — — | JUS K.B4.100 |
| 77) Кускии за колци — — — — — | JUS K.B4.101 |
| донесени со Решението за југословенските стандарди за кускии и локомотивски алат („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 25/57) | |
| 78) Сечачи мелнички — — — — — | JUS K.C2.260 |
| 79) Секачи мелнички со дупка — — — | JUS K.C2.261 |
| донесени со Решението за југословенските стандарди за сечачи, гребачи и длета („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 25/57) | |
| 80) Пробоец — — — — — | JUS K.E1.070 |
| донесен со Решението за југословенските стандарди за дружен алат („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 36/57) | |
| 81. Мерни ленти за олучести — наплатки за мотоцикли — — — — — | JUS K.T1.831 |
| донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на пневматиката и наплатки за моторни возила („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 39/58). | |
| 82. Технички прописи за изработка и испорака на мерни ленти и ленири — — — | JUS K.T1.040 |
| 83. Мерни ленти од 150 до 500 mm — — — | JUS K.T1.050 |
| 84. Мерни ленти во кутии, од 1 и 2 m — — — | JUS K.T1.054 |
| 85. Мерни ленти во кутија, од 10 до 50 m — — — — — | JUS K.T1.055 |
| 86. Мерни ленти на виљушка — — — — — | JUS K.T1.056 |
| 87. Мерни ленти на прстен — — — — — | JUS K.T1.057 |
| 88. Мерни ленири — — — — — | JUS K.T1.060 |
| 89. Зглобни мерила дрвени од 1 и 2 m — — — | JUS K.T1.100 |
| донесени со Решението за југословенските стандарди за мерен алат („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 23/60). | |

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/5
19 јануари 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

294.

Врз основа на член 102 од Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86, 42/87 и 75/87), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКА
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХО-
ДИ ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН
ТРУД ШТО СЕ НЕЛИКВИДНИ, ИМААТ РАСТРОЈ-
СТВА ВО РАБОТЕЊЕТО И КЕ ИСКАЖАТ ЗАГУБА ВО
РАБОТЕЊЕТО**

Член 1

Во Правилникот за начинот на составување на пресметка на средствата за исплата на личните доходи во ос-

новните организации на здружен труд што се неликвидни, имаат растројства во работењето и ќе искажат загуба во работењето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/87 и 77/87) во член 6 став 2 по зборовите: „периодичната пресметка“ се додаваат зборовите: „односно во завршната сметка“.

Член 2

Членот 9 се менува и гласи:

„Член 9

Организацијата го составува образецот ЛДР врз основа на податоците од последната периодична пресметка односно завршната сметка и податоците што ќе ги утврди на денот на составувањето на тој образец, и тоа:

1) под редниот број 1 го внесува делот од чистиот доход за лични доходи според основите и мерилата од самоуправниот општ акт кој е донесен во согласност со самоуправната спогодба односно со општествениот договор, вклучувајќи го и делот за непосредна заедничка потрошувачка на работниците;

2) под редниот број 2 го внесува податокот од конто-
то 180 – Разграничени лични доходи по основ на залихи и
враќање на даночни и други давачки, состојба на почето-
кот на годината:

3) под редниот број 3 го внесува податокот од конто-
то 180 – Состојба на крајот од пресметковниот период;

4) под редниот број 5 го внесува збирот на износите под ред. бр. 7 до 13 на образецот Посебни податоци што го составила за претходниот пресметковен период односно за претходната година, намален за збирот на состојбата на контата од колоната 2 под тие редни броеви на делот на исплатата на личните доходи, зголемен за делот на личните доходи што е распореден за заедничка потрошувачка:

5) под редниот број 7 го внесува податокот од редниот број 51 на образецот Посебни податоци што го составила за претходниот пресметковен период односно за претходната година:

б) под редниот број 8 го внесува бројот на месеците на работењето во претходниот пресметковен период односно во претходната година – податокот од редниот број 54 на образецот Посебни податоци, што го соопштира за претходниот пресметковен период односно за претходната година;

7) под редниот број 10 го внесува просечниот број на работници во периодот за кој се составува пресметка утврден врз основа на работните часови, така што бројот на остварените работни часови и часовите за кои се прима надомест на личниот доход од средствата на организацијата ќе се подели со бројот на можните работни часови со полно работно време и со времето пократко од полното работно време по работник;

8) под редниот број 11 го внесува бројот на месеци на работењето во периодот за кој се составува пресметка (на пр: при составувањето на пресметката за октомври под овој реден број го внесува бројот 10);

9) под редниот број 13 го внесува износот на вкупно исплатените бруто-лични доходи до денот на поднесувањето на образецот ЛДР – за периодот за кој се составува пресметка зголемен за делот на личните доходи што е распределен за заедничка потрошувачка, освен исплатените бруто-лични доходи од средствата што се примени за таа намена во согласност со одредбата на член 94 ст. 2 и 3 од Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд;

10) под редниот број 14 го внесува износот во височина на една третина од повеќе исплатените лични доходи за претходната година што ја надоместува од личните доходи за март, април и мај, за секој тој месец во периодот за кој се составува пресметка на образецот ЛДР (на пр: ако образецот ЛДР се составува за периодот јануари-март, под тој реден број се внесува една третина од повеќе исплатениот износ за претходната година);

11) под редниот број 15 го внесува износот во височина на една третина од повеќе исплатените лични доходи во претходниот пресметковен период во тековната година кој се надоместува во трите наредни месеци, во секој месец што следува по истекот на пресметковниот период (на пр: при составувањето на образецот ЛДР за периодот ја-

нуари-октомври под тој реден број внесува две третини од повеќе исплатениот износ за периодот јануари-септември);

12) под редниот број 18 го внесува збирот на износите од ред. бр. 7 до 13 на образецот Посебни податоци, што го составила за претходната година, зголемен за состојбата на контото 257 што е искажано во завршната сметка за таа година;

13) под редниот број 19 го внесува податокот од редниот број 51 на образецот Посебни податоци, што го составила за претходната година;

14) под редниот број 20 го внесува бројот на месеците на работењето во претходната година - податокот од редниот број 54 на образецот Посебни податоци, што го составила за претходната година;

15) под редниот број 22 го внесува износот што ќе го добие кога износот под реден број 21 ќе го помножи со 80 и добиениот производ ќе го подели со 100;

16) под редниот број 23 го внесува индексот на растежот на животните трошоци што ќе го објави сојузната организација надлежна за работи на статистиката, за изминатиот период на тековната година, заклучно со месецот што му претходи на месецот за кој се исплатуваат личните доходи;

17) под редниот број 24 го внесува индексот на растежот на животните трошоци што ќе го објави сојузната организација надлежна за работи на статистиката, за изминатиот период на тековната година, заклучно со месецот за кој се исплатуваат личните доходи;

18) под редниот број 25 го внесува бројот на работниците што е утврден врз основа на работните часови така што бројот на остварените работни часови и часовите за кои се прима надомест на личниот доход од средствата на организацијата ќе се подели со бројот на можните работни часови со полно работно време и со времето пократко од полното работно време по работник;

19) под редниот број 26 го внесува бројот на месеците на работењето во тековната година, заклучно со месецот што му претходи на месецот за кој се исплатуваат личните доходи;

20) под редниот број 27 го внесува бројот на месеците на работењето во тековната година, заклучно со месецот за кој се исплатуваат личните доходи;

21) под редниот број 31 податокот го внесува организацијата која врши исплата на згарантирани лични доходи за бројот на работниците на кои им ги исплатува личните доходи во согласност со републички односно покраински закон;

22) под редниот број 32 го внесува износот на средствата што ќе го добие без обврска за враќање во согласност со член 94 ст. 2 и 3 од Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд;

23) под редниот број 33 го внесува износот на средствата за исплата на бруто-личните доходи што ќе го утврди зависно од тоа дали износот под реден број 30 е поголем или помал од износот под реден број 16 односно под реден број 17;

24) под редниот број 34 го внесува износот за исплата на чистите лични доходи;

25) под редниот број 35 го внесува износот за плаќање на придонеси од личните доходи;

26) под редниот број 36 го внесува делот од бруто-личните доходи што го распоредува за непосредна заедничка потрошувачка во организацијата.

По исклучок од одредбите на став 1 од овој член, при составувањето на пресметката за месеците во првото тримесечје, основната организација:

1) под ред. бр. 1 до 9 внесува податоци што се однесуваат на претходната година;

2) под редниот број 14 внесува една третина од износот под редниот број 6, почнувајќи од март;

3) под редниот број 15 не внесува податок;

4) под редниот број 17 ја внесува разликата помеѓу износот под реден број 12 и износот под реден број 13 (без додавање кон таа разлика на износот под реден број 6).

При составувањето на пресметката за април и мај, под реден број 14 внесува една третина од износот под реден број 6 од образецот ЛДР, што го составила за месеци-те во првото тримесечје на тековната година.

Член 3

Во член 10 точка 16 на крајот знакот точка и записка се заменуваат со записка и се додаваат зборовите: „освен исплатените бруто-лични доходи од средствата што се примени за таа намена во согласност со одредбите на член 94 ст. 2 и 3 од Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд;”.

Член 4

Во член 11 точка 11 на крајот знакот точка и записка се заменуваат со записка и се додаваат зборовите: „освен исплатените бруто-лични доходи од средствата што се примени за таа намена во согласност со одредбата на член 94 ст. 2 и 3 од Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд;”.

Член 5

Образецот ЛДР - Пресметка на средствата за исплата на бруто-личните доходи во случај на настанување на растројства во работењето за периодот од 1 јануари до _____ 19 _____ година, кој е составен дел на Правилникот за начинот на составување на пресметка на средствата за исплата на личните доходи во основните организации на здружен труд што се неликвидни, имаат растројства во работењето и ќе искажат загуба во работењето, се менува и гласи:

Образец ЛДР

(Назив и седиште на организацијата)

(Гранка на дејноста)

ПРЕСМЕТКА

НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА БРУТО-ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО СЛУЧАЈ НА НАСТАНУВАЊЕ НА РАСТРОЈСТВА ВО РАБОТЕЊЕТО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 19 _____ година

Реден број	Елементи	Износ
1	2	3
1	Дел од чистиот доход за бруто-лични доходи за претходниот пресметковен период	
2	Пресметани бруто-лични доходи врз товар на обртните средства по основ на залихи на почетокот на годината	
3	Пресметани бруто-лични доходи врз товар на обртните средства по основ на залихи на крајот на пресметковниот период	
4	Средства за бруто-лични доходи за претходниот пресметковен период (ред. број 1 - ред. број 2 + ред. број 3)	
5	Исплатени бруто-лични доходи за претходниот пресметковен период	
6	Повеќе исплатени бруто-лични доходи за претходниот пресметковен период (ред. број 5 - ред. број 4)	
7	Просечен број на вработени утврден врз основа на часовите на работа во претходниот пресметковен период	
8	Број на месеците на работење во претходниот пресметковен период	
9	Просечен месечен бруто-личен доход по работник за претходниот пресметковен период (ред. број 4: ред. број 7: ред. број 8)	
10	Просечен број на работници врз основа на часовите на работа во периодот за кој се составува пресметката	
11	Број на месеците на работење во периодот за кој се составува пресметката	

1	2	3
12	Износ на средствата за бруто-лични доходи во височина на просекот од претходниот пресметковен период (ред. број 9. ред. број 10. ред. број 11)	
13	Износ на исплатените бруто-лични доходи за периодот за кој се составува пресметката	
14	Износ во височина на една третина од повеќе исплатените лични доходи за претходната година	
15	Износ во височина на една третина од повеќе исплатените бруто-лични доходи за претходниот пресметковен период	
16	Средства за бруто-лични доходи за намалување за повеќе исплатените (ред. број 12 - ред. број 13 - ред. број 14 + ред. број 15)	
17	Средства за бруто-лични доходи без намалување за повеќе исплатените (ред. број 12 - ред. број 13 + ред. број 6)	
18	Бруто-лични доходи за претходната година	
19	Просечен број на работници врз основа на работните часови во претходната година	
20	Број на месеците на работење во претходната година	
21	Просечен месечен бруто-личен доход по работник за претходната година (ред. број 18; ред. број 19; ред. број 20)	
22	80% од просечниот месечен бруто-личен доход по работник за претходната година	
23	Индекс на растежот на животните трошоци во изминатиот период заклучно со претходниот месец	
24	Индекс на растежот на животните трошоци во изминатиот период заклучно со месецот за кој се исплатуваат личните доходи	
25	Број на работници врз основа на работните часови во месецот за кој се исплатуваат личните доходи	
26	Број на месеци во тековната година заклучно со претходниот месец	
27	Број на месеци во тековната година заклучно со месецот за кој се исплатуваат личните доходи	
28	Износ на средствата за бруто-лични доходи за изминатиот период заклучно со претходниот месец (ред. број 22. ред. број 23. ред. број 25. ред. број 26: 100)	
29	Износ на средствата за бруто-лични доходи за изминатиот период заклучно со месецот за кој се исплатуваат личните доходи (ред. број 22. ред. број 24. ред. број 25. ред. број 27:100)	
30	Износ на средствата за бруто-лични доходи според член 93 од Законот за вкупниот приход и доходот (ред. број 29 - ред. број 28)	
31	Износ на загарантираните лични доходи	
32	Износ на примените средства без обврска на враќање за исплата на бруто-личните доходи	
33	Износ на средствата за исплата на бруто-личните доходи (ред. број 16 + 32 ако 16 е поголемо од 30) или (17 + 32 ако 17 е помало од 30) или (30 + 32 ако 30 е поголемо од 16, а помало од 17)	
34	Износ на чистите лични доходи	
35	Износ на придонесите од личните доходи	

1	2	3
36	Дел од бруто-личните доходи за заедничка потрошувачка	
во	19	
година		
(потпис на раководителот на службата)	(потпис на раководителот на организацијата)"	

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-4260/1
30 март 1988 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

295.

Врз основа на член 36 став 2 од Законот за поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/77, 13/82 и 30/85), Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА КРАЈБРЕЖНА ПИЛОТАЖА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОДРАЧЈА НА КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Со оваа наредба се утврдува задолжителната крајбрежна пилотажа на определени подрачја на крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за бродови што се посебно градени за превоз на опасни течни хемикалии, односно на течни гасови.

2. Бродовите од точка 1 на оваа наредба, кога впиловуваат во крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за луки наменети за меѓународен сообраќај, подлежат на задолжителна крајбрежна пилотажа од следните позиции:

- 1) за луката Риека: 45° 11.8'N и 14° 29.4'E;
- 2) за луката Задар: 44° 23.3'N и 14° 34.6'E;
- 3) за луката Шибеник: 43° 38.7'N и 15° 52.3'E;
- 4) за луката Сплит: 43° 28.2'N и 16° 01.0'E;
- 5) за луката Карделово: 43° 05.0'N и 17° 00.0'E;

3. Бродовите од точка 1 на оваа наредба, кога пловат по крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија меѓу луките наменети за меѓународен сообраќај (развој или каботаж), подлежат на задолжителна пилотажа од позицијата на истоварот на лучкиот пилот во луката на поаѓањето до позицијата на натоварот на лучкиот пилот во луката на доаѓањето.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 март 1988 година.

Бр. V/02-1631/1
2 март 1988 година
Белград

Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Андреј Грахор, с. р.

296.

Врз основа на член 35 став 2 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита издава

НАРЕДБА

ЗА ЛЕКОВИТЕ ШТО ПОДЛЕЖАТ НА ПОСЕБНА КОНТРОЛА ПРЕД ПУШТАЊЕТО ВО ПРОМЕТ

1. Организациите на здружен труд што произведуваат или увезуваат лекови се должни, покрај редовна кон-

грола, да вршат и посебна контрола на секоја серија на произведен или увезен лек, пред неговото пуштање во промет, и тоа на:

- 1) готови лекови што содржат серуми и вакцини;
- 2) готови лекови што содржат директни крвни деривати (албумин, нормален и специфичен гама глобулин, крвна плазма, фибриноген, криопреципитати, интерферон и др.);
- 3) готови лекови што содржат антибиотици;
- 4) готови лекови што содржат кардиотонични гликозиди;
- 5) готови лекови што содржат инсулин;
- 6) прва серија од секој новоодобрен готов лек пред неговото пуштање во промет.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за лековите што подлежат на посебна контрола („Службен лист на СФРЈ”, број 42/85).

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр: 995
17 март 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд, здравство и социјална
заштита,
д-р Јанко Обочки, с. р.

297.

Врз основа на член 64а став 1 точка 3 и член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ПОРАСТОТ НА КРЕДИТИТЕ И ДРУГИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ НАД ОПРЕДЕЛЕНОТО НИВО ВО 1988 ГОДИНА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на порастот на кредитите и другите пласмани на банките над определеното ниво во 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87, 10/88, 12/88, 18/88, 19/88 и 21/88), во точка 1 став 1 бројот: „25” се заменува со бројот: „20”.

Во став 2 во одредбата под 1 по зборовите: „стоки и услуги” се додаваат зборовите: „и на порастот на пласманите за производство и подготвување на стоки за извоз во рамките на заедничките програми за производство и извоз од значење за целата земја”.

Во одредбата под 5) по зборовите: „за тековна ликвидност” се додаваат запирка и зборовите: „како и на пласманите за производство и подготвување на бродови за извоз, на пласманите за извоз на бродови на кредит, на пласманите за завршување на изградбата на туристички објекти чии капацитети им се продадени на странски туристи на користење најдоцна од 1 јули 1988 година и на пласманите за инвестиции во основни и трајни обртни средства за реализација на програмата „Југо-Застава” што се реализираат преку конзорциумот на банките”.

2. Во точка 4 ст. 4 до 9 се бришат.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр: 36
1 април 1988 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите,
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

298.

Врз основа на член 16, чл. 19 до 25 и член 64а, а во врска со член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87) и Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/88), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА ВО 1988 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/88), во точка 13 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, за кредитирање на извозот на бродови преку 2000 компензирани бруто регистарски тони на кредит банките можат да користат кредит во височина до 38% од износот на побарувањата по кредитите што за таа намена им ги дале од својот кредитен потенцијал на домашните извозници, а што втасуваат во рок до 24 месеци, почнувајќи од денот на давањето кредит на банката од страна на народната банка”.

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: „став 1” се заменуваат со зборовите: „ст. 1 и 2”.

2. Во точка 15 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, за кредитирање на производството и подготовката на бродови преку 2000 компензирани бруто регистарски тони за извоз, банките можат да користат кредит во височина до 30% од состојбата на кредитите што за таа намена им ги дале на организациите на здружен труд”.

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, зборовите: „став 1” се заменуваат со зборовите: „ст. 1 и 2”.

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, зборовите: „став 2” се заменуваат со зборовите: „став 3”.

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 5 и 6.

Во досегашниот став 6, кој станува став 7, зборовите: „до 18 месеци” се заменуваат со зборовите: „до 24 месеци”, а зборовите: „од 18 месеци” — со зборовите: „од 24 месеци”.

Досегашните ст. 7 до 10 стануваат ст. 8 до 11.

3. Во точка 17 став 1 процентот: „23” се заменува со процентот: „35”.

4. Во точка 22 став 1 по зборот: „користат” се додаваат зборовите: „во височина до 40%, под услов производството и подготовката да се вршат за извоз со договорениот рок за наплата до 20 дена”.

Во став 7 зборовите: „до 18 месеци” се заменуваат со зборовите: „до 24 месеци”, а зборовите: „од 18 месеци” — со зборовите: „од 24 месеци”.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 35
1 април 1988 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите,
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

299.

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 71/86 и 3/88), на член 64а и на член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИ-ОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство („Службен лист на СФРЈ” бр. 72/85, 6/87, 45/87, 66/87 и 21/88) во точка 2 бројот: „1.000” се заменува со бројот „10.000”, а бројот: „2.000” – со бројот: „10.000”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 37
31 март 1988 година
Белград

Го заменува претседателот
на Советот на гувернерите
заменик на гувернерот
на Народната банка на
Југославија,
д-р Слободан Станоевиќ, с. р

300.

Врз основа на член 40 точ. 1 и 5 и на член 93 став 5 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 42/87, 65/87 и 87/87), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

ЕДИНСТВЕНИ КОЕФИЦИЕНТИ

ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРОЦЕНТ НА РАСТЕЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ

1. Единствениот коефициент, според индексот на цените на производителите на индустриски производи за март 1988 година во однос на декември на 1987 година, изнесува 0,133.

2. Единствениот коефициент, според просечниот месечен индекс на цените на производителите на индустриски производи за март 1988 година во однос на декември 1987 година, изнесува 0,042.

3. Просечниот растеж (процент) на животните трошоци во СФРЈ во периодот јануари-март 1988 година, во однос на просекот на животните трошоци во 1987 година, изнесува 74,8%.

Бр. 001-1478/1
4 април 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Групокиќ, с. р.

301.

Врз основа на член 2 став 3 од Законот за прибавување и користење на странски средства за зголемување на вработеноста и вработувањето на повратници од странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/78 и 54/86), Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието

на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина, Извршниот совет на Собранието на САП Косово, Извршниот совет на Собранието на СР Хрватска и Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО КРЕДИТИТЕ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ВРАБОТЕНОСТА ВО СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ И ИЗРАЗИТО ЕМИГРАЦИОНИ ПОДРАЧЈА НА СФРЈ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1988 ДО 1993 ГОДИНА

Член 1

Тргувајќи од задачите утврдени со Законот за прибавување и користење на странски средства за зголемување на вработеноста и вработувањето на повратници од работа од странство (во натамошниот текст: Законот), учесниците на овој договор го утврдуваат учеството на републиките и автономните покраини во средствата што меѓународни финансиски организации, странски држави или нивни финансиски организации ѝ ги одобруваат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија по основ на соработка во областа на вработувањето и во другите средства на Фондот за финансирање на зголемувањето на вработеноста во стопански недоволно развиените и изразито емиграциони подрачја на СФРЈ (во натамошниот текст: Фондот).

Учеството на републиките и автономните покраини во кредитите од средствата на Фондот за насочување заради финансирање на проектите за зголемување на вработеноста и вработувањето на повратници од работа од странство, се утврдува за периодот од 1988 до 1993 година.

Член 2

Учесниците на овој договор се согласни за периодот од 1988 до 1993 година да се обезбедува постепено учество на републиките и автономните покраини, со оглед на тоа дека средствата од член 2 на овој договор не можат однапред да се планираат во кредити од средствата на Фондот на тој начин што кредитите ќе се даваат првенствено на републиките и автономните покраини чии инвестициони проекти ги исполнуваат критериумите и условите што ги утврдува Сојузниот извршен совет на предлог од Управниот одбор на Фондот.

За постепеното учество на републиките и автономните покраини во кредитите од средствата на Фондот, до височината на учеството утврдено со овој договор, ќе се грижи Управниот одбор на Фондот при разгледувањето на проектите и донесувањето на одлука за тоа кои проекти ќе им се предлагаат на органите што според меѓудржавната спогодба се надлежни за усвојување на проектите.

Член 3

Учесниците на овој договор се согласни вкупните средства за периодот од член 1 став 2 на овој договор да ги насочуваат така што нивното учество, согласно со критериумите, да биде во следните проценти:

1) СР Босна и Херцеговина	21,00
2) СР Македонија	10,00
3) СР Словенија	5,50
4) СР Србија без териториите на автономните покраини	22,00
5) САП Војводина	6,50
6) САП Косово	12,00
7) СР Хрватска	18,50
8) СР Црна Гора	4,50

Член 4

Учесниците на овој договор се согласни секој учесник на овој договор да може да дава иницијатива за повторно разгледување на односите што се предмет на овој договор, како и иницијатива за измена и дополнување на договорот.

Член 5

Овој договор се смета склучен кога ќе го потпишат овластените претставници на учесниците на договорот.

Член 6

Одредбите на овој договор ќе се применуваат од 1 јануари 1988 година.

Член 7

Овој договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

За Извршниот совет на Саборот на
СР Хрватска,
м-р **Божидар Марендиќ**, с. р.
генерален директор на Републичкиот
завод за општествено планирање

За Извршниот совет на Собранието
на СР Црна Гора,
Вукола Васиљевиќ, с. р.
член на Извршниот совет и
претседател на Републичкиот комитет
за труд, здравство,
боречко-инвалидска и социјална
заштита

За Сојузниот извршен совет
д-р **Мухамед Мустафа**, с. р.
член на Сојузниот извршен совет

За Извршниот совет на Собранието
на СР Босна и Херцеговина,
Мата Пачка, с. р.
член на Извршниот совет и
претседател на Републичкиот комитет
за труд и вработување

За Извршниот совет на Собранието
на СР Македонија,
Исмет Криџа, с. р.
член на Извршниот совет

За Извршниот совет на Собранието
на СР Словенија,
Милан Кнежевиќ, с. р.
член на Извршниот совет и
претседател на Републичкиот комитет
за земјоделство

За Извршниот совет на Собранието
на СР Србија,
Радослав Радовиќ, с. р.
член на Извршниот совет

За Извршниот совет на Собранието
на САП Војводина,
Андраш Месарош, с. р.
член на Извршниот совет и
покраински секретар за финансии

За Извршниот совет на Собранието
на САП Косово,
м-р **Хасан Бериша**, с. р.
член на Извршниот совет и директор
на Покраинскиот завод за
општествено планирање

СОДРЖИНА:

Страна

291. Правилник за условите што мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд за вршење на дезинфекција, дезинсекција и дератизација — — — — —	625
292. Правилник за вршење пробно возење на бродови — — — — —	625
293. Правилник за престанок на важењето на југословенските стандарди за алат и прибор — — —	626
294. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за начинот на составување на пресметка на средствата за исплата на личните доходи во основните организации на здружен труд што се неликвидни, имаат растројства во работењето и ќе искажат загуба во работењето — — — — —	627
295. Наредба за задолжителна крајбрежна пилотажа на определени подрачја на крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	629
296. Наредба за лековите што подлежат на посебна контрола пред пуштањето во промет — — —	629
297. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за задолжителната резерва на порастот на кредитите и другите пласмани на банките над определеното ниво во 1988 година — — — — —	630
298. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за условите за користење на примарната емисија во 1988 година — — — — —	630
299. Одлука за измена на Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство — — — — —	631
300. Единствени коефициенти за ревалоризација на основните и другите општествени средства и процент на растежот на животните трошоци — — — — —	631
301. Договор за учество на републиките и автономните покраини во кредитите од средствата на Фондот за финансирање на зголемувањето на вработеноста во стопански недоволно развиените и изразито емиграциони подрачја на СФРЈ за периодот од 1988 до 1993 година — —	631